

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2006

10

07-1962/1
10 2006

Бранко Црвенковски, . . .

- Љупчо Јордановски, . . .

ЗА К О Н
ЗА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

I.

Основање

1

а

Цел на основање

2

(:)

Политичко дејствување

3

Статус на Советот

4

Печат на Советот

5

II.

Состав на Советот

6

15 , :

Мандат на членовите на Советот

7

Претседател на Советот

8

III.

Оглас за член на Советот

9

:

-
-
-

1 7 3 15

Времетраење на огласот

10

9

“

”

20 %

“

15

”

30

Услови за член на Советот од редот на судиите

11

:

-
-

Кандидатура

12

:

-
-
-

- ,
- .

Комисија за подготвување на кандидатски листи

13

(:).

11

- , :
- , -
- ,
- ,
- .

3

15

Комисија за спроведување на избори на членови на Советот од редот на судиите

14

(:).

15

Избор по апелационите подрачја

16

- , :
- ,
- ,
- ,
- .

Судски изборен именик

17

:

3

4

24
5

20

48

**Начин на спроведување на изборите на членови на
Советот од редот на судиите**

18

14

14

Изборен материјал

19

:

-
-
-
24

Неважечко гласачко ливче

24

Изборен резултат

25

48

**Членови на Советот што ги избира Собранието на
Република Македонија**

26

Седница на Собранието на која се избираат членови на Советот

27

1

30

Свечена изјава

28

“ :
,
,
”
20%
,

Конституирање на Советот

29

30

Престанок на мандат на член на Советот

30

- 1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) ;
6) 1 2 ;
1 4 ;
1 5 ;

Јавност во работата

33

Претседател на Советот

34

Еднаквост на членовите на Советот

35

Права, обврски и одговорности на член на Советот

36

Деловник за работа на Советот

37

“ ”

V. ,

-

Утврдување на слободни судиски места во основните судови

38

,

.

Огласување на избор за судија

39

“ ’ ”

20%

“

15

”.

Избор на судија на основен суд

40

.

.

Избор на судија на повисок суд

41

,

.

, : ,

1)

,

;

2)

,

;

3)

,

,

e,

4)

;

,

,

,

;

5)

,

,

,

;

6)

7)

8)

9)

Одлука за избор на судија

42

Правична и соодветна застапеност во изборот на судии претседатели на судови

43

20%

42

42

Избор на претседател на суд

44

Повторно огласување на избор

45

Избор и разрешување на судии-поротници

46

20%

Престанување на судиска функција

47

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Престанок на судиска функција по барање на судија

48

Престанок на судиска функција поради трајно губење на способност за нејзино вршење

49

**Престанок на судиска функција поради исполнување
на услови за старосна пензија**

50

**Престанок на судиска функција поради сторено
кривично дело**

51

**Престанок на судиска функција поради избор или именување на друга јавна
функција**

52

Основи за разрешување на судија

53

1)

2)

Утврдување на потешка дисциплинска повреда

54

Дисциплинска постапка

55

3

Одлуки на Советот

55 56
6

Дисциплински мерки

57

15% 30 %

Постапка за утврдување на нестручно и несовесно вршење на судиската функција

58

55

2

55 6

-
-
Времено отстранување од вршење на судиската функција

59

Право на жалба

60

1

**Предлог за избор на судии на Уставниот суд
на Република Македонија**

61

1

Одземање на имунитет на судија

62

Одлучување по барање за притвор

63

Извештај за работата

64

1

:

-
-
-
-
-
-

VI.

65

66

VII.

67

68

VIII.

69

12 2 3

30

30

30

30

70

71

(“ ” 80/92, 50/99 43/2003).

72

”,

1

“
2006